



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

Среда, 31 јули 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XIII

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032 Т-224 за огласи 1032-Т-221.

Цена на овој број е 80.— дин. — претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 5. — Телефони: Редакција 28-838 Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

430.

Врз основа на членот 81 став 3 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Член 1

Во Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56) по членот 21 се додаваат нови чл. 21а и 21б, кои гласат:

„Член 21а

Државните секретари и секретарите во Сојузниот извршен совет што не се членови на Советот а според положбата се државни потсекретари имаат право и должност да присуствуваат на седниците на Советот кога на дневен ред се наоѓаат прашања од делокругот на државен секретаријат односно секретаријат на Сојузниот извршен совет, и да учествуваат во претресувањето и одлучувањето за тие прашања.

Истите права и должности ги имаат и другите сојузни функционери што имаат положба на државен секретар, како и државните потсекретари што се назначени за заменици на државен секретар.

„Член 21б

Кога државни секретари и државни потсекретари по налог или овластување од Сојузниот извршен совет вршат должности во земјата или странство во рамките на делокругот на сојузната државна управа, ги имаат правата и должностите што со оваа уредба се утврдени за членовите на Советот.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п бр. 267

19 јули 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

431.

Врз основа на членот 91а став 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 52/54, 7/55, 35/55, 11/56, 1/57 и 24/57) сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА

1. Средствата на амортизациониот фонд за инвестиционо одржување, затечени на посебна сметка на овој фонд кај банката на 1 јули 1957 година, како и средствата на истиот фонд уплатени по 1 јули 1957 година што се пресметани за времето до 30 јуни 1957 година, а кои стопанската

организација до 30 јуни 1957 година не ги употребила ниту ангажирала за исплата на извршените или започнатите работи на инвестиционо одржување, се пренесуваат во корист на фондот на обртните средства на стопанската организација, без оглед дали на стопанската организација ѝ е определен почетен фонд на обртните средства или не.

Исто така, стопанската организација е должна да изврши книговодствено пренесување на вредноста на запасите на материјали и опрема затечени на 1 јули 1957 година, а набавени од средствата на амортизациониот фонд за одржување, и тоа на товар на посебните аналитички konta во рамките на синтетичкото konto 31 — Запаси на материјали, во корист на аналитичките konta во рамките на синтетичкото konto 04 — Инвестиции во тек. Во овој случај се пренесуваат истовремено и извориште на финансирање на товар на соодветните аналитички konta на синтетичкото konto 94 — Финансирање на инвестициите, во корист на соодветното аналитичко konto во рамките на контото 96 — Фонд на обртните средства.

2. По приемот на месечниот извештај за настаниите промени во состојбата на основните средства за јуни 1957 година, а врз основа на годишната претсметка на амортизацијата и поединечни месечни извештаи за настанатите промени во состојбата на основните средства за периодот јануари-јуни 1957 година, банката најдоцна во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба ќе го утврди конечниот износ на делот на амортизацијата за инвестиционо одржување за првото полугодие од 1957 година. Така утврдениот износ на амортизацијата за инвестиционо одржување банката ќе го намали за износот на уплатените аконтации на име амортизација за инвестиционо одржување за 1957 година, а за разликата што претставува неуплатен дел, банката врз основа на налогот од стопанската организација ќе ја задолжи нејзината редовна жиро сметка во корист на амортизациониот фонд — дел за инвестиционо одржување. Ако стопанската организација не ѝ издаде на банката налог до определениот срок, банката ќе го изврши преносот и без налогот.

3. Стопанската организација е должна најдоцна во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба да ѝ поднесе на банката извештај за височината на ангажираните средства потребни за исплата на оние извршени или започнати работи на инвестиционо одржување, за кои стопанската организација до 30 јуни 1957 година донесла одлука дека ќе ги финансира од средствата на амортизациониот фонд — дел за инвестиционо одржување.

Како доказ за височината на средствата ангажирани според претходниот став, стопанската организација ќе ѝ поднесе на банката заверен препис односно извод од одлуката на надлежниот орган на управувањето на стопанската организација за изведување на работи на инвестиционо одржување, заедно со договорот склучен со изведувачот на работите. Ако стопанската организација не склучила писмен договор за изведување на работите, може место договор да поднесе претсметка или друг доказ за склучената погодба.

4. По 30 јуни 1957 година не можат да се вршат исплати на товар на средствата од амортизаци-

ониот фонд за инвестиционо одржување што се однесуваат на замената на основните средства, без оглед на тоа дали е со одлуката на органот на управувањето на стопанската организација или со договорот со изведувачот на инвестиционите работи или добавувачот на опремата предвидено плаќање на тие работи односно опрема на товар на средствата од амортизациониот фонд — дел за инвестиционо одржување.

5. Ако банката врз основа на извештајот и другите докази од точката 3 на оваа наредба утврди дека стопанската организација ги ангажирала средствата од амортизациониот фонд — дел за инвестиционо одржување во склад со намената на фондот, ќе изврши издвојување на бараниот износ на посебна партија во рамките на аналитичката сметка 6652 — Амортизационен фонд за одржување под назив „Ангажирани средства од амортизациониот фонд за одржување“. Ако банката од поднесеното барање и други докази утврди дека стопанската организација бара ангажирање на средства чија употреба не е во склад со намената на фондот, ќе го одбие таквото барање.

Остатокот од средствата на сметката на амортизациониот фонд за одржување банката во срок од 10 дена од истекот на рокот од точ. 2 и 3 на оваа наредба ќе го пренесе на жиро сметката на стопанската организација.

6. Средствата издвоени на посебна партија на ангажираните средства од амортизациониот фонд за одржување, стопанската организација може до 31 декември 1957 година да ги употреби исклучиво за оние работи за кои тие средства се ангажирани. Средствата ангажирани до 30 јуни 1957 година, а кои до 31 декември 1957 година нема да бидат потрошени не можат во 1958 година да се користат за целите за кои се ангажирани, туку под 31 декември 1957 година се пренесуваат во корист на фондот на обртните средства на стопанската организација.

7. Ако по извршеното прекнижување на затечените средства од амортизациониот фонд за одржување во корист на обртните средства ќе се утврдат разликите меѓу конечно пресметаниот износ на амортизацијата за инвестиционо одржување по периодичната пресметка за периодот јануари—јуни 1957 година или за поранешното време по завршната сметка за 1956 година и износот пресметан според точката 2 од оваа наредба, стопанската организација ќе изврши исправка со прекнижување на утврдената разлика по тој основ.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14416

15 јули 1957 година

Белград

Го заменува Државниот секретар за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

432.

Врз основа на членот 29 став 3 во врска со членот 52 став 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55, 11/56, 1/57 и 24/57) сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА НЕАМОРТИЗИРАНИОТ ДЕЛ ОД ВРЕДНОСТА НА РАСХОДУВАНИТЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Кога стопанска организација расходува економски или технички дотраено основно средство кое до денот на расходувањето не е амортизирано, должна е неамортизираниот дел од вредноста на таквото основно средство до го уплати во амортизациониот фонд во текот на месецот по истекот на

месецот во кој е извршено расходувањето, и тоа на товар на средствата од фондот за самостојно располагање.

Според одредбата од претходниот став ќе постои стопанската организација и кога продава основно средство, ако износот добиен со продажбата не ја достига височината на неамортизираниот дел од вредноста на продаденото основно средство.

2. Ако стопанската организација нема достаточни средства за фондот за самостојно располагање за да го уплати во амортизациониот фонд неамортизираниот дел од вредноста на расходуваниот односно продаденото основно средство, на товар на средствата од својот резервен фонд ќе ја уплати разликата што не можела да ја уплати на товар на средствата од фондот за самостојно располагање. Ако овие средствата од резервниот фонд не се достаточни за подмирување на таа разлика, стопанската организација за неподмирена разлика ќе изврши книжење на товар на посебното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 13 — Други губарување (Обврски спрема средствата на фондот за самостојно располагање), во корист на посебното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 23 — Други обврски (Обврски од средствата на фондот за самостојно располагање спрема амортизациониот фонд за замена).

3. По одобрение на завршната сметка за односната деловна година од страна на надлежниот орган на управувањето на стопанската организација, стопанската организација за износот книжен на посебните сметки според претходната точка ќе изврши уплата на товар на остварените средства од фондот за самостојно располагање. Ако ни остварените средства од фондот за самостојно располагање според завршната сметка за односната година не бидат достаточни за покривање на износот книжен на посебни сметки според овој основ, стопанската организација ќе изврши уплата на товар на својот резервен фонд.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 14415

15 јули 1957 година

Белград

Го заменува Државниот секретар за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

433.

Врз основа на членот 60 став 8 и членот 64 од Уредбата за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57), а во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПЛАТИ ВО ТЕКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД И ЗА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ

1. Општи одредби

1. Претпријатијата и дуќаните, занаетчиските задруги, претпријатијата и дуќаните за земјоделските задруги, деловните сојузи на земјоделските задруги што вршат стопанска дејност, погоните со самостојна пресметка на деловните сојузи на земјоделските задруги, како и погоните на претпријатијата и на земјоделските задруги што самостојно вршат пресметување и расподелба на вкупниот приход (во натамошниот текст: стопанската организација), имаат право од својата жиро сметка кај банката во текот на месецот и по истекот на месецот да земаат средства за исплата на аконтации и плати на работниците во височината и на начинот предвидени со оваа наредба.

2. Средствата за аконтации и плати односно за лични доходи стопанската организација во текот и по истекот на месецот може да ги зема од својата жиро сметка кај банката во границите на расположивите средства најмногу до износот на платите и додатоците според тарифниот правилник од членот 25 став 1 под а) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57 — во натамошниот текст: Уредбата), пресметани до денот на земањето на средствата.

3. Покрај средствата од претходната точка стопанската организација што врши распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката може да зема во полн износ средства за исплата:

а) на издатоците што се признаваат како плати во смисла на членот 25 став 1 под б) и членот 144 од Уредбата;

б) на издатоците за законски обврски што имаат карактер на лични примања и за стипендии на студентите и учениците на средните училишта во смисла на членот 32 точ. 1 и 2 и членот 145 од Уредбата;

в) на издатоците според членот 14 точ. 6, 9 и 10 од Уредбата.

4. Стопанската организација што врши распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот покрај средствата за лични доходи од точката 2 на оваа наредба, може да зема во полн износ средства за исплата:

а) на издатоците според членот 67 точ. 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 од Уредбата;

б) на издатоците според членот 25 став 1 под б) точ. 1 до 8 и 12 од Уредбата.

5. Стопанската организација со паушална пресметка која нема тарифен правилник и земјоделската задруга зема од банката средства за плати во границите на расположивите средства на својата жиро сметка.

6. Денот во месецот за земање средства за исплата на аконтации и плати го определува стопанската организација во својот тарифен правилник по претходна спогодба со банката.

Средствата за исплата на аконтации и плати во текот на месецот можат да се земаат најдоцна до 25-ти во месецот за текуштиот месец, а пред државни празници (Нова година, Први мај и Дваесет девети ноември) до крајот на месецот.

7. По истекот на секој месец стопанската организација освен стопанските организации од точката 5 на оваа наредба, е должна врз основа на конечниот платен список да ѝ поднесе на банката месечен извештај за износот на платите и додатоците пресметани според тарифниот правилник и издатоците според точ. 3 и 4 на оваа наредба за изминатиот месец, на образецот — Плати — кој е составен дел од оваа наредба. Овој извештај ѝ се поднесува на банката во три примерка од кои два примерка, заверени од банката, ѝ се враќаат на стопанската организација, со тоа стопанската организација еден примерок да му предаде на органот на управата надлежен за прашањата на трудот на народниот одбор на општината.

По исклучок, железничките транспортни претпријатија, претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и претпријатијата на речниот сообраќај, како и градежните и монтажните претпријатија што имаат повеќе од 5 погонски односно деловни единици надвор од подрачјето на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието, должни се месечниот извештај од претходниот став да ѝ го поднесат на банката најдоцна во срок од 30 дена по истекот на месецот за кој се поднесува извештајот.

Селскостопанската организација што вовела плаќање по единица производ врз основа на постигнатиот принос, е должна да ѝ го поднесе на банката образецот — Плати — и при земањето на разликата на платите до височина на платите пресметани по единица производ.

8. Стопанската организација која во свој состав има погонски и деловни единици надвор од своето седиште, а за кои не се врши самостојно пресметување на вкупниот приход, е должна врз основа на одделни извештаи од своите погонски и деловни единици и на својот извештај од точката 7 на оваа наредба да состави збирен месечен извештај, што ѝ го поднесува на банката кај која има жиро сметка во рокот од точката 7 на оваа наредба.

Погонските и деловните единици од претходниот став еден примерок на извештајот од точката 7 на оваа наредба ѝ поднесуваат и на банката во своето седиште.

9. По поднесениот месечен извештај за пресметаните плати (образецот — Плати) стопанската организација може од расположивите средства на својата жиро сметка кај банката да ја земе разликата меѓу износот на платите искажани во месечниот извештај и износите на исплатените аконтации во текот на месецот, ако по претходната периодична пресметка е остварен достаточен доход за покритие на платите заедно со придонесот за социјално осигурување и станбена изградба содржани во реализираните производи и во извршените услуги до крајот на пресметковниот период.

Кај стопанските организации што распределбата на вкупниот приход ја вршат со утврдување на добивката, во смисла на оваа наредба, се смета дека е остварен достаточен доход ако стопанската организација во периодичната пресметка не искажува загуба.

Кај стопанските организации што распределбата на вкупниот приход ја вршат со утврдување на доходот, се смета дека е остварен достаточен доход ако делот од доходот наменет за лични доходи на работниците искажан во периодичната пресметка е поголем од износот на реализираните лични доходи до крајот на пресметковниот период. Износот на реализираните лични доходи се утврдува на тој начин што од збирот на личните доходи содржани во запасите од изминатата година и на износите на укалкулираните лични доходи до крајот на пресметковниот период, ќе се одбие износот на личните доходи содржани во запасите на крајот на пресметковниот период, а што се искажани под ред. бр. 42 на образецот — Доход од Наредбата за составување на периодичните пресметки и за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57).

Разликата од ставот 1 на оваа точка стопанската организација може да ја земе од банката ако претходно извршила ускладување на извршените исплати за плати во смисла на одредбите од точката 43 на Наредбата за составување на периодичните пресметки и за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации.

10. Селскостопанската организација што вовела плаќање по единица производ, покрај средствата за исплати според претходната точка, по пресметката на приносот односно постигнатиот прираст во текот на годината може да ја из земе од банката од својата жиро сметка разликата до износот пресметан по единица производ врз основа на постигнатиот принос.

Износите на платите по единица производ врз основа на кои се пресметува височината на средствата за аконтации од претходниот став, селскостопанската организација е должна да ги утврди на почетокот на годината и да им поднесе пријава на органот на управата надлежен за прашањата на трудот на народниот одбор на општината и на банката во своето седиште и во седиштата на одделни погони. Додека селскостопанската организација не ја поднесе оваа пријава, не може да зема средства за исплата по овој основ.

11. Стопанската организација што не ќе поднесе за изминатиот месец извештај од точката 7 на оваа наредба, не може да зема средства за исплата на аконтации и плати сè додека не го поднесе тој извештај.

12. Ако стопанската организација според претходната периодична пресметка остварила доход до

статочен во смисла на точката 9 од оваа наредба, а на жиро сметката нема средства за исплата на аконтациите и платите односно личните доходи во текуштиот период, привремено може да користи средства од својот резервен фонд за исплата на полните износи на платите, односно на личните доходи од точката 2 и на другите издатоци од точката 3 односно 4 на оваа наредба. Позајмените средства стопанската организација е должна да ги врати во резервниот фонд во рок од три месеци од денот на користењето, а најдоцна до истекот на рокот за поднесување на завршната сметка за текуштата година.

Ако стопанската организација нема достаточни средства во резервниот фонд, банката е должна на стопанската организација, освен на стопанските организации од точката 5 на оваа наредба, да ѝ одобри посебен кредит за исплата на платите односно личните доходи во текуштиот период до височината од 75% од платите и додатоците според тарифниот правилник од членот 25 под а) на Уредбата и на полниот износ на издатоците според точката 3 односно 4 на оваа наредба.

II. Одредби за стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката

13. Ако од периодичната пресметка се утврди дека стопанската организација што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдувањето на добивката не остварила достаточен доход во смисла на точката 9 став 2 од оваа наредба за покритие на платите со придонесите содржани во реализираните производи и во извршените услуги, непокриениот износ за тој пресметковен период ќе се намери од резервниот платен фонд, а ако овие средства не се достаточни, непокриената разлика ќе се подмири од резервниот фонд на стопанската организација.

Стопанската организација која според претходниот став ги подмирила платите со придонесите содржани во реализираните производи и во извршените услуги има право во следниот пресметковен период да зема од својата жиро сметка на име средства за исплата во полн износ на аконтациите и платите според точката 2 и на издатоците според точката 3 од оваа наредба.

14. Ако стопанската организација од претходната точка со остварениот доход и со средствата од резервниот платен фонд односно од резервниот фонд на стопанската организација извршила покритие на платите со придонесите содржани во реализираните производи и во извршените услуги во височина од 75% и повеќе, но помалку од 100%, непокриениот износ за изминатиот пресметковен период ќе го подмири на товар на платите во следниот пресметковен период. Додека не го подмири тој износ стопанската организација во следниот пресметковен период може да зема од својата жиро сметка средства за исплата на аконтациите и платите намалени за процентот што недостигал во остварениот доход за покритие на платите содржани во реализираните производи и извршените услуги. Ова намалување не може да биде поголемо од 20% од износот на платите според точката 2 од оваа наредба. Покрај тоа стопанската организација има право да го земе полниот износ на издатоците според точката 3 од оваа наредба.

15. Ако стопанската организација од точката 13 на оваа наредба со остварениот доход и со средствата од резервниот платен фонд односно од резервниот фонд не можела да покрие ниту до 75% од платите со придонесите содржани во реализираните производи и во извршените услуги, банката за разликата меѓу остварените плати и износот од 75% од платите со придонесите, ќе ги товари средствата на народниот одбор на општината.

Разликата меѓу 75% и 100% на исплатените плати со придонесите содржани во реализираните производи и во извршените услуги во изминатиот пресметковен период, стопанската организација е должна да ѝ ја врати на банката во следниот пресмет-

ковен период. Додека не ја врати таа разлика, стопанската организација во следниот пресметковен период може да зема од својата жиро сметка средства за исплата на аконтациите и платите во височина од 75% од износот на платите според точката 2 на оваа наредба и на полниот износ на издатоците според точката 3 од оваа наредба.

Исплатата на аконтациите и платите во височина од 75% од платите од точката 2 на оваа наредба и на полниот износ од точката 3 на оваа наредба ќе се врши во следниот пресметковен период, и тоа:

а) во височина на процентуалниот однос на остварените плати со придонесите содржани во реализираните производи и во извршените услуги спрема вкупните плати со придонесите содржани во реализираните производи и во извршените услуги во претходниот пресметковен период — на товар на средствата на стопанската организација;

б) остатокот — на товар на средствата на народниот одбор на општината.

16. На стопанската организација од претходната точка која има достаточни средства на својата жиро сметка банката ѝ врши исплата на аконтациите и платите во височина од 75% од платите од точката 2 и на полниот износ на издатоците од точката 3 на оваа наредба, со тоа што за остатокот утврден според одредбите од претходната точка под б) ги товари средствата на народниот одбор на општината.

На стопанската организација од претходната точка која нема достаточни средства на својата жиро сметка, банката ќе обезбеди потребни средства на тој начин што на стопанската организација ќе ѝ одобри, посебен кредит под условите од точката 24 на оваа наредба во височина на износот утврден според одредбите од претходната точка под а), а за остатокот утврден според одредбите од претходната точка под б) ќе ги товари истовремено средствата на народниот одбор на општината.

Банката може за остатокот од претходните ставови на оваа точка да ги товари средствата на народниот одбор на општината само за пресметковниот период во кој стопанската организација не остварила достаточен доход и за наредните месеци до поднесувањето на следната периодична пресметка. Оваа обврска на народниот одбор останува и натаму во сила се додека народниот одбор на општината не преземе мерки за санација или за присилна ликвидација на стопанската организација според одредбите од членот 62 на Уредбата за платите на работниците на стопанските организации.

III. Одредби за стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот

17. Ако од периодичната пресметка се утврди дека стопанската организација што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот не остварила достаточен доход во смисла на точката 9 став 3 од оваа наредба за покритие на личните доходи на работниците содржани во реализираните производи и извршените услуги, непокриениот износ за тој пресметковен период ќе се подмири од резервниот платен фонд. Во тој случај стопанската организација не ги применува одредбите од членот 73 на Уредбата, а во следниот пресметковен период има право да зема од својата жиро сметка кај банката на име средства за исплата во полн износ на аконтациите и личните доходи според точката 2 и на издатоците според точката 4 од оваа наредба.

18. Ако стопанската организација од претходната точка не остварила достаточен доход за покритие на заштитениот платен фонд содржан во реализираните производи и во извршените услуги, непокриениот износ од таа височина за изминатиот пресметковен период ќе се подмири во смисла на одредбите од членот 73 од Уредбата по овој ред:

а) прво на товар на средствата наменети за своите фондови, ако е според членот 65 на Уредбата должна да издвојува средства во тие фондови.

б) потоа на товар на придонесот за општествените инвестициони фондови;

в) најпосле на товар на придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Ако средствата од претходниот став не се достаточни, стопанската организација може да ги користи средствата од резервниот фонд за покривање на непокриениот остаток до височината на заштитениот платен фонд содржан во реализираните производи и во извршените услуги. Во тој случај стопанската организација има право во следниот пресметковен период од својата жиро сметка кај банката да зема средства за исплата на аконтациите и личните доходи до височината на полниот износ на заштитениот платен фонд утврден според одредбите од чл. 89 и 90 на Уредбата за платите на работниците на стопанските организации.

19. Ако стопанската организација од претходната точка со делот од доходот наменет за лични доходи на работниците, со средствата од членот 73 извршила покривање на личните доходи во височина на Уредбата и со средствата од резервниот фонд од 75% и повеќе, но помалку од 100% од заштитениот платен фонд содржан во реализираните производи и во извршените услуги, непокриениот износ за изминатиот пресметковен период ќе се подмири на товар на средствата за лични доходи во следниот претметковен период. Додека не го подмири тој износ, стопанската организација во следниот пресметковен период може да зема од својата жиро сметка средства за исплата на аконтациите и на личните доходи до височината на заштитениот платен фонд намален за процентот што недостигнувал во остварениот доход за покривање на заштитениот платен фонд содржан во реализираните производи и во извршените услуги. Ова намалување на може да биде поголемо од 10% од износот на заштитениот платен фонд утврден според одредбите од чл. 89 и 90 на Уредбата за платите на работниците на стопанските организации.

20. Ако стопанската организација од точката 18 на оваа наредба со делот од доходот наменет за лични доходи на работниците, со средствата од членот 73 на Уредбата и со средствата од резервниот фонд не можела да покрие ниту 75% од заштитениот платен фонд содржан во реализираните производи и во извршените услуги, банката за разликата меѓу остварениот заштитен платен фонд и износот до 75% од заштитениот платен фонд содржан во реализираните производи и во извршените услуги ќе ги товари средствата на народниот одбор на општината.

Разликата меѓу 75% од заштитениот платен фонд содржан во реализираните производи и во извршените услуги и исплатените лични доходи во изминатиот пресметковен период, стопанската организација е должна да ѝ ја врати на банката во следниот пресметковен период. Додека не ја врати таа разлика, стопанската организација во следниот пресметковен период може да зема од својата жиро сметка средства за исплата на аконтациите и на личните доходи во височина од 75% од заштитениот платен фонд утврден според чл. 89 и 90 на Уредбата за платите на работниците на стопанските организации.

Исплатата на аконтациите и на личните доходи во височина од 75% од заштитениот платен фонд ќе се врши во следниот пресметковен период, и тоа:

а) во височина на процентуалниот однос на збирот на остварениот доход и на средствата на резервниот фонд спрема износот од 75% од заштитениот платен фонд содржан во реализираните производи и во извршените услуги — на товар на средствата на стопанската организација;

б) остатокот — на товар на средствата на народниот одбор на општината.

21. На стопанската организација од претходната точка која има достаточна средства на својата жиро сметка банката ѝ врши исплата на аконтациите и на личните доходи во височина од 75% од заштитениот

платен фонд утврден според одредбите од чл. 89 и 90 на Уредбата за платите на работниците на стопанските организации, со тоа што за остатокот утврден според одредбите од претходната точка под б) ги товари средствата на народниот одбор на општината.

На стопанската организација од претходната точка која нема достаточна средства на својата жиро сметка, банката ќе ѝ обезбеди потребни средства на тој начин што на стопанската организација ќе ѝ одобри посебен кредит под условите од точката 24 на оваа наредба во височина на износот утврден според одредбите од претходната точка под а), а за остатокот утврден според одредбите од претходната точка под б) ќе ги товари истовремено средствата на народниот одбор на општината.

Банката може за остатокот од претходните ставови на оваа точка да ги товари средствата на народниот одбор на општината само за пресметковниот период во кој стопанската организација не остварила достаточен доход и за наредните месеци до поднесувањето на следната периодична пресметка. Оваа обврска на народниот одбор останува и на таму во сила сè додека народниот одбор на општината не преземе мерки за санација или за присилна ликвидација на стопанската организација според одредбите од членот 62 на Уредбата за платите на работниците на стопанските организации.

22. Во случаите од точ. 20 и 21 на оваа наредба народниот одбор за општината не им обезбедува средства за исплата на аконтациите и на личните доходи на општите земјоделски задруги, на деловните сојузи на земјоделските задруги што вршат стопанска дејност, на погоните со самостојна пресметка на деловните сојузи и на општите земјоделски задруги, како ниту на претпријатијата и дуќаните со паучиална пресметка.

23. Ако селскостопанската организација од членот 80 на Уредбата не оствари достаточен доход да ги покрие износите земени во текот на годината за исплата на аконтациите и личните доходи, непокриениот износ за изминатата година ќе го подмири на товар на личните доходи во следниот пресметковен период. Додека не го подмири тој износ селскостопанската организација во следниот пресметковен период може да зема од својата жиро сметка средства за исплата на аконтациите и на личните доходи само до височината од 90% односно 75% од заштитениот платен фонд, освен случаите на примена на членот 4 од Уредбата за покривање на загубите што селскостопанските организации ќе ги претрпат од вонредните поплави и подземните води („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56 и 24/57).

24. При земањето на готовина за исплата на личните доходи, стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, на банката ѝ поднесуваат налози на нето износ на платите и на другите приноси, а истовремено и налози за уплата на соодветните придонеси за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба во смисла на одредбите од Наредбата за утврдување на основните и пресметување на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57).

IV. Заеднички одредби

25. Банката може на стопанската организација која не остварува достаточен доход да ѝ дава средства за исплата на аконтациите и платите односно на личните доходи без намалувањето во смисла на одредбите од тач. 15 и 19 на оваа наредба, ако оцени дека стопанската организација во наредните пресметковни периоди, а најдоцна до истекот на рокот за поднесување на завршната сметка за текуштата година, ќе оствари достаточен доход за покривање на земените средства за исплата на аконтациите и платите односно личните доходи.

26. Одобрените посебни кредити од тач. 16 и 21 на оваа наредба, стопанската организација е должна

Стопанска организација _____

Место и околија _____

Стопанска гранка _____

Образец — Плати

За стопанските организации
што ја утврдуваат добивката

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

за пресметаните плати за времето од 1 јануари до _____ 195— година

Ред. број	О П И С	Од 1 јануари до крајот на прет- ходниот месец	Во месецот за кој се поднесу- ва извештајот	Од 1 јануари до крајот на изве- штајниот месец
1	2	3	4	5
1	Плати на работниците и додатоци според членот 25 став 1 под а) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации: а) плати според тарифниот став (точ. 1 и 2) б) годишни одмори и државни празници (точка 3) в) други додатоци (точ. 4 до 8)			
2	Издатоци според членот 25 став 1 под б) и членот 144 од Уредбата: а) награди на учениците во стопанството (точка 1) б) други издатоци (точ. 2—12) (член 144)			
3	Вкупно плати според чл. 25 и 144 од Уредбата (1 + 2)			
4	Законски обврски според членот 32 точ. 1 и 2 и членот 145 од Уредбата			
5	Лични издатоци според членот 14 точ. 6, 9 и 10			
6	Вкупно (3 до 5)			
7	Намалување за _____ % од платите под редниот број 1	xxx		
8	Остаток (6 минус 7)			
9	Плати од добивката, награди и премии: а) остварено по последната периодична пресметка _____ динари б) исплатено без придонесите под в) и г) _____ динари в) придонес за социјално осигурување _____ динари г) придонес за станбена изградба _____ динари _____ динари		xxxxxxx	
10	Вкупно (8 + 9)			
11	Исплатено до крајот на извештајниот месец			
12	Останува за исплата (10 минус 11)			

195— година Раководител на книговодството,

Директор,

Примено во банката _____
Извршил контрола _____

ЗА БЕЛЕШКА:

1) Од редниот број 1—6 во колоната 3 се внесуваат податоците за платите и за додатоците пресметани според тарифниот правилник како и другите издатоци, и тоа за времето од 1 јануари до крајот на претходниот месец за кој се поднесува извештајот, а во колоната 5 за времето од 1 јануари до крајот на месецот за кој се поднесува извештајот.

Разликата меѓу колоната 5 и 3 се внесува под редниот број 1 до 6 во колоната 4.
2) Под редниот број 7 се внесува во колоната 2 процентот од точката 14 односно 15 на Наредбата за исплата на средствата за плати во текот на пресметковниот период и за начинот за обезбедување средства на стопанските организации за исплата на платите, а во колоната 4 и 5 износот добиен со примена на тој процент врз износот на платите искажани под редниот број 1 во колоната 4.

Стопанска организација _____
 Место и околина _____
 Стопанска гранка _____

Образец — Плати

За стопанските организации
 што го утврдуваат — доходот

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

за пресметаните плати за времето од 1 јануари до _____ 195— година

Ред. број	О П И С	Од 1 јануари до крајот на прет- ходниот месец	Во месецот за кој се поднесу- ва извештајот	Од 1 јануари до крајот на изве- штајниот месец
1	2	3	4	5
1.	Лични доходи на работниците и службениците според членот 25 став 1 под а) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации: а) лични доходи според тарифниот став (точ. 1 и 2) б) годишни одмори и државни празници (точ. 3) в) други издатоци (точ. 4 и 7)			
2.	Издатоци според членот 25 став 1 под б) од Уредбата: а) награди на учениците во стопанството (точ. 1) б) други издатоци (точ. 2 до 12)			
3.	Лични доходи на работниците на селскостопанските организации по единица производ (во бруто износ)			
4.	Издатоци според членот 67 точ. 1 до 3 и 6 до 9 и членот 146 од Уредбата			
5.	Вкупно (1 до 4)			
6.	Заштитен платен фонд утврден според чл. 89 и 90 од Уредбата за платите на работниците на стопанските организации дин. _____ Намалување за _____% од тој заштитен платен фонд дин. _____	xxxxxx		
7.	Остаток (5 минус 6)			
8.	Остаток од остварените средства за лични доходи, награди и премии по последната периодична пресметка			
9.	Вкупно (8 плус 9)			
10.	Исплатено: а) нето лични доходи (без придонесите под б до г) б) придонес за буџетите од личните доходи в) придонес за социјално осигурување г) придонес за станбена изградба Вкупно (а—г)			
11.	Остапува за исплата (9 минус 10)			

_____ 195— година Раководител на книговодството,

Директор,

Примено во банката _____

Извршил контрола _____

ЗАБЕЛЕШКА:

1) Од редниот број 1—5 во колоната 3 се внесуваат податоците за личните доходи пресметани според тарифниот правилник како и другите издатоци, и тоа за времето од 1 јануари до крајот на претходниот месец за кој се поднесува извештајот, а во колоната 5 за времето од 1 јануари до крајот на месецот за кој се поднесува извештајот.

Разликата меѓу колоната 5 и 3 се внесува под ред. бр. 1 до 6 во колоната 4.

2) Под редниот број 6 во колоната 2 се внесува износот на заштитениот платен фонд што е утврден според одредбите на чл. 89 и 90 од Уредбата за платите на работниците на стопанските организации и намалувањето на тој заштитен платен фонд со примена на процентот од точката 19 односно 20 од Наредбата за исплата на средствата за плати во текот на пресметковниот период и за начинот на обезбедување средства на стопанските организации за исплата на платите, додека во колоната 4 и 5 се внесува утврдената разлика.

3) Под редниот број 8 се внесува преостанатиот дел од доходот наменет за лични доходи на работниците по последната периодична пресметка по одбивање на личните доходи содржани во реализираните производи и извршените услуги.

да ѝ ги врати на банката во срок од три месеци од денот кога се одобрени. Интересот за овие кредити се пресметува според највисоката интересна норма што ѝ ја плаќа стопанската организација на банката по кредитот за обртни средства. Ако стопанската организација не користи кредит за обртни средства, интересот го плаќа според нормата од 6% годишно.

За посебните кредити одобрени според одредбите од оваа наредба гарантира народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација. Народниот одбор на општината за оваа гаранција не донесува посебна одлука туку гаранцијата настапува со самата уплата на одобрениот кредит.

Ако стопанската организација не го отплати кредитот до срокот определен во ставот 1 од оваа точка, банката може според важечките прописи да изврши наплата на товар на средствата на народниот одбор на општината.

На народниот одбор на општината кој нема расположиви средства за исплата на неподмирениот кредит од претходниот став односно нема расположиви средства за исплата на износите според точ. 15, 16, 20 и 21 од оваа наредба банката ќе му одобри посебен кредит со срок за враќање од три месеци со интерес по нормата од 6% годишно.

V. Преодни и завршни одредби

27. По исклучок од претходните одредби на оваа наредба, селскостопанските организации во 1957 година нема да вршат пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба врз индивидуалните примања на работниците, туку тие придонеси ќе ги пресметуваат и ќе ги плаќаат врз вкупните нето износи на приманата на сите работници според посебните прописи.

28. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Упатството за исплата на аконтактите на платите на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55 и 57/55) и Одлуката за обезбедување средства за исплата на платите на работниците и службениците на стопанските организации во височина од 60% од платите пресметени според тарифниот правилник („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56 и 8/57).

29. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 14234

12 јули 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

434.

Врз основа на членот 176 став 3 од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 и 49/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ КРЕДИТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Височината на посебниот кредит одобрен на стопанските организации според чл. 17а и 176 од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации може да се менува во следните случаи:

1) кога стопанската организација не ги исполнува условите од членот 12 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56);

2) кога е против стопанската организација покрената постапка на ликвидација;

3) кога поради измена на економските инструменти според сојузните прописи се намалува основата за кредитирање на стопанските организации за редовниот обем на нивното работење;

4) кога стопанската организација го промени својот статус така што таа според важечките прописи да нема повеќе услови за користење на посебниот кредит;

5) кога посебниот кредит се заменува со фондот на обртните средства на начинот предвиден во членот 17в од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации, односно кога посебниот кредит се намирава на друг начин.

II. Во случаите од претходната точка под 1, 2 и 4 банката е должна на стопанската организација да ѝ го откаже натамошното користење на посебниот кредит и да побара наплата во срок кој не може да биде покус од 30 дена.

III. Во случаите од точката I под 3 и 5 височината на посебниот кредит се намалува во соодветен износ едновременно кога со измената на економските инструменти е дојдено до намалување на основата за кредитирање, односно кога се врши зголемување на фондот на обртните средства на стопанската организација.

IV. Стопанската организација може и без откажен срок да го врати посебниот кредит деломично или во целост, кога средствата од овој кредит не ѝ се потребни.

V. Одредбите од оваа наредба ќе се применуваат и на кредитите што спрема посебните сојузни прописи им се одобруваат на стопанските организации според условите што важат за користење на посебниот кредит од членот 17а од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации.

VI. Упатства за спроведување на оваа наредба издава Народната банка и тие се задолжителни за сите банки и штедилници.

VII. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14541

13 јули 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

435.

Врз основа на чл. 24 и 62, во врска со членот 151 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), а со согласност од Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ЧЛЕНАРИНАТА ЗА КОМОРИТЕ, СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ЗАЕДНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКО И ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ ПЛАЌАТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД ПРЕД УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ОДНОСНО ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Стопанските организации им плаќаат членарина на коморите, на стручните здруженија и на заедниците на стопанските организации според одредбите од Одлуката за членарината за коморите и стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55, 37/55 и 57/55).

II. Придонесите за унапредување на стопанските дејности ги плаќаат, и тоа:

1) придонесот за унапредување на индустриското производство го плаќаат сите стопански организации од областа на индустријата и рударството со примена на нормите определени со Одлуката за нормите на придонесот за унапредување на индустриското производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/55) врз основната определена со таа одлука;

2) придонесот за унапредување на градежништвото го плаќаат сите стопански организации од областа на градежништвото, како и стопанските организации од други стопански области кои според одредбите од точката 2 на Одлуката за оснивање Сојузна градежна комора („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54) можат да бидат членови на Сојузната градежна комора, и тоа со примена на нормата определена со Одлуката за определување нормите на придонесот за унапредување на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/55) врз основницата определена со таа одлука;

3) придонесот за унапредување на надворешната трговија според одредбите од членот 3 на Уредбата за управување со фондот за унапредување на надворешната трговија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 23/56) го плаќаат сите стопански организации што вршат надворешнотрговска дејност.

III. Членарината за фондовите, стручните здруженија и заедниците на стопанските организации, како и придонесите за унапредување на стопанските дејности според претходната точка од оваа наредба стопанските организации ги плаќаат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката односно доходот.

IV. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 14302

13 јули 1957 година
БелградДржавен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

436.

Врз основа на членот 70 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/56, 1/57, 24/57 и 31/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите и од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, издава

НАРЕДБА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА ОД РОДОТ НА 1957 И 1958 ГОДИНА

1. На задружните организации, селскостопанските имоти, селанските работни задруги и економите им се обезбедуваат гарантираните цени за житата од родот на 1957 и 1958 година, и тоа:

пченица — — — — —	36 динари за 1 кг
'рж — — — — —	33 динари за 1 кг
овес, јачмен и пченка —	31 динар за 1 кг

2. Се обврзува Дирекцијата за исхрана по цените од предната точка да ги купува сите количини на жита од родот на 1957 и 1958 година што задружните организации, селскостопанските имоти, селанските работни задруги и економите ќе ѝ ги понудат за продажба.

3. Цените од точката 1 на оваа наредба важат за квалитетот определен во Наредбата за определување цените за купување на ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/56 и 32/57), франко вагон утоварна станица на продавачот, или франко магацин железничка станица на продавачот, или франко магацин на овластеното претпријатие односно мелница.

4. Во цените од точката 1 на оваа наредба се засметани трошоците на складирањето и чувањето на стоките од страна на стопанските организации од точката 1, во текот на првите 30 дена од денот кога според склучениот договор продавачот ќе ѝ ја стави стоката на располагање на Дирекцијата за исхрана.

5. Дирекцијата за исхрана и стопанските организации од точката 1 на оваа наредба ги регулираат по пат на договор прашањата за срокови на преземањето, за трошоците на складирањето и сите други услови околу испораката и преземањето на житата.

6. Дирекцијата за исхрана може да овласти одделни стопански организации за нејзина сметка да вршат купување на жита во смисла на одредбите од оваа наредба.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5560

13 јули 1957 година
БелградДржавен секретар
за работи на стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

437.

Врз основа на членот 7 став 4 од Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 3/56, 46/56, 18/57 и 31/57) сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И ЊА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА

1. Претпријатијата за увоз и извоз на жита ќе им ја продаваат увезената пченица и 'рж на овластените претпријатија за промет и преработка на жита и на овластените мелници по цената што ќе ја утврдат со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет. Така утврдената цена се наголемува за износот на возарината од железничката станица Нови Сад до истоварната станица на купувачот (паритет Нови Сад). Испораката на пченица и 'рж се врши франко истоварната станица на купувачот.

Кога претпријатијата за увоз и извоз на жита им ја продаваат увезената пченица и 'рж на овластените претпријатија за промет и преработка на жита и на овластените мелници на подрачјето на околицата Нови Сад, покрај цената од предниот став ќе го засметаат и износот од 0,50 динари за секој килограм на име просечна возарина.

Пресметувањето на разликата меѓу набавната цена на увезената пченица и 'рж и продажната цена од претходните ставови ќе се врши преку посебна сметка кај Народната банка, на начинот што ќе го пропише сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

2. Цените за пченицата и 'ржта од точката 1 на оваа наредба важат за квалитетот определен во Наредбата за определување цените за купување на ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/56 и 32/57).

3. Овластените претпријатија за промет и преработка на жита и овластените мелници ќе го продаваат брашното „тип — 1100“, „тип — 1200“ и „тип — 950“ добиено со мелење на увезената пченица и 'рж по цената која не може да биде поголема од 42 динари за 1 кг, зголемена за износот на возарината од железничката станица Нови Сад до утоварната станица на продавачот односно за просечната возарина од 0,50 динари за кг од ставот 2 точка 1 на оваа наредба, ако утоварната станица на продавачот се наоѓа на подрачјето на околицата Нови Сад.

Цените од оваа точка важат франко вагон утоварна станица на продавачот.

4. Овластените претпријатија за промет и преработка на жита и овластените мелници ќе ги продаваат:

а) пченицата и 'ржта од уем и ушур по цените од точката 1 на оваа наредба;

б) брашното „тип — 1100“, „тип — 1200“ и „тип — 950“ добиена со мелење на пченицата и 'ржта од уем и ушур по цените од точката 3 на оваа наредба.

5. Дирекцијата за исхрана може количините на пченица и 'рж купени во смисла на Наредбата за

гарантираните цени на житата од родот на 1957 и 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57), да им ги продава на овластените претпријатија за промет и преработка на жита и на овластените мелници по цените во паритет на цените на увезената пченица и 'рж со тоа овие претпријатија и мелници да имаат брашно „тип — 1100“, „тип — 1200“ и „тип — 950“, произведени од таа пченица и 'рж по цените од точката 3 од оваа наредба.

6. Дирекцијата за исхрана го остварува надоместокот на разликата во цената за продадените количини на пченица и 'рж од точ. 4 и 5 на оваа наредба во смисла на Одлуката за израмнување на цените во прометот на жита бр. 246 од 16 јули 1957 година.

7. Овластените претпријатија за промет и преработка на жита и овластените мелници што имаат разни набавни цени на пченицата и 'ржта од точ. 3 до 5 од оваа наредба поради различниот подвоз и паритет, ќе ги формираат своите просечни продажни цени за брашното „тип — 1100“, „тип — 1200“ и „тип — 950“ калкулативно, сразмерно со цените и количините на вака купените стоки, имајќи ги предвид елементите врз основа на кои се определени цените на брашното во точката 3 од оваа наредба.

8. Другите типови пченично брашно и гриз и другите мелнички производи добиени со мелење на пченица и 'рж од точ. 3—5 на оваа наредба, како и сите мелнички производи од другите количини жита, ќе ги продаваат овластените претпријатија за промет и преработка на жита и овластените мелници по слободно формираните цени спрема условите на пазарот.

9. Малопродажните цени на брашното од „типот — 1100“, „типот — 1200“ и „типот — 950“ и малопродажните цени на лебот од тра брашно добиено со мелење пченица и 'рж од точ. 3—5 на оваа наредба, ги формираат трговските претпријатија и дуќани и пекарските претпријатија и дуќани, калкулативно, со тоа што советот надлежен за работите на стоковниот промет на народниот одбор на околицата ќе ги определи највисоките трошоци на трговијата на мало и највисоките трошоци за печење на лебот.

Другите типови пченично брашно и гриз и производите од нив трговските претпријатија и дуќани и пекарските претпријатија и дуќани ќе ги продаваат по слободно формираните цени спрема условите на пазарот.

10. Стопанските организации што се занимаваат со промет на жита ќе ги продаваат сите видови жита произведени во земјата и преработките од овие жита, во прометот на големо и мало, по слободно формираните цени според условите на пазарот, освен количините на пченица, 'рж и брашно од точ. 4 и 5 на оваа наредба.

11. При формирањето на малопродажната цена за брашно и леб во смисла на точ. 9 и 10 од оваа наредба, ќе се укалкулира и износот од најмалку 2 динари за 1 кг брашно односно износот од најмалку 1 динар за 1 кг леб и износот од најмалку 2 динари за 1 кг печиво.

Трговските претпријатија и дуќани и пекарските претпријатија и дуќани ќе ги уплатуваат износите од претходниот став во општинскиот инвестиционен фонд со намената определена во Одлуката за употреба на средствата од придонесот на прометот на жита и на производи од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/56).

12. Претпријатијата овластени за откуп на мелнички ушур се должни за секој килограм купен ушур од пченица, 'рж, јачмен, овес и пченка од мелниците на камен (воденици, поточари и др) да уплатат по 1 динар во корист на буџетот на општината на чие подрачје се произведени мелницата од која е извршен откупот.

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5559

13 јули 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

438.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 3/56, 46/56, 18/57 и 31/57), а по предлог од Сојузниот уред за цени и од Дирекцијата за исхрана, сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА УШУР И УЕМ

I. Во Наредбата за определување цените за купување на ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/56) во точката I став 1 одредбите под 1—4 се менуваат и се дополнуваат, така што да гласат:

„1) пченица	36
2) 'рж	33
3) пченка	31
4) јачмен (освен пиварски)	31
5) овес	31“

Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи: „Во цените од претходниот став, засметан е и придонесот што се плаќа врз основа на одредбите од Одлуката за уплата на придонесот од прометот на жита за унапредување на производството и прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57).“

Досегашниот став 2 станува став 3.

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и на сите количини ушур и уем од житата од родот на 1957 година.

Бр. 5558

13 јули 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

439.

Врз основа на членот 70 точка 6 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57 и 24/57) и членот 3 под а) точка 5 алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ КОНТРАХИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА

1. Со оваа наредба се регулира склучувањето на договори за производство и испорака на индустриски растенија, и тоа на: шеќерна репка, сончоглед, масложитни репки, соја, арашид, сусам, ригичус, мак, коноп, лен, памук, маслинки, индустриска пиперка, цикорија и гаварски јачмен (во натамошниот текст: индустриски растенија).

Договарањето за производство и испорака на тутун и мак — афлон се врши според посебни прописи.

2. Стопанските организации што се занимаваат со преработка односно со промет на индустриски растенија можат да склучаваат договори за производство и испорака на индустриски растенија со општите земјоделски задруги и со деловните сојузи, како и со селскостопанските и други организации — производители на индустриски растенија.

3. Општите земјоделски задруги склучуваат договори за производство и испорака на индустриски растенија со индивидуалните производители на начинот определен во членот 70а од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

4. Стопанските организации од точката 2 на оваа наредба можат да се договараат за цените и за подрачјата на кои одделни стопански организации можат да вршат склучавање на договори за производство и испорака на индустриски растенија.

Договорањето во смисла на претходниот став може да се врши само на состаноците што ги организира Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ во спогодба со Сојузната индустриска комора и со Главниот задружен сојуз на ФНРЈ.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5696

17 јули 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Маријан Брецељ, с. р.

440.

Врз основа на членот 70 точка 5 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 1/57) и членот 3 под а) точка 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и 43/56), а со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ДОГОВОРАЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КУПУВАЊЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Стопанските организации што се занимаваат со промет на селскостопански производи можат да се договараат за цените и за другите услови на купопродажбата на овие производи.

2. Договорањето во смисла на претходната точка за сите селскостопански производи освен за индустриски растенија, се врши на состаноците што ги организира Сојузот на трговските комори на ФНРЈ. На овие состаноци присуствуваат овластените претставници на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, на Сојузната надворешнотрговска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ.

Договорањето за индустриски растенија се врши споглед одредбите од точката 4 на Наредбата за определување условите под кои може да се врши контрахирање на индустриски растенија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/57).

Сојузот на трговските комори на ФНРЈ може да одлучи договорањето за одделни селскостопански производи да се врши на состаноците во рамките на трговската комора на народната република.

3. Договорот се смета полнобавен кога заинтересираните стопански организации за истиот ќе склучат писмен договор.

Договорот од претходниот став ги обврзува само стопанските организации потписнички на договорот

Со договорот може да се предвидат имотно-правни санкции за случај непридржување за условите од договорот.

4. Комората што го организира дог. ворањето, е должна за извршеното договарање и за склучениот договор да го извести и Сојузниот уред за цени.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5695

17 јули 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Маријан Брецељ, с. р.

441.

Врз основа на членот 45 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53, 55/54 и 24/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1. Во Упатството за извршување на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/54 и 4/55) кон членот 4 се додава нов став 2, кој гласи:

„Освен тоа, даночна основица во паушален износ може да им се определи и на одделни занаетчиски претпријатија и дуќани, на угостителски дуќани и други претпријатија и дуќани со средства во општествена сопственост, што плаќаат паушален износ на обврските спрема општествената заедница според прписите за распределба на вкупниот приход на стопанските организации. Паушалниот износ на данокот мора да се определи посебно од другите обврски.“

II. Упатството кон членот 7 се менува и гласи:

„1. Ако за одделни случаи во Тарифата не е определено поинаку, данокот на промет се плаќа не само на прометот на производите што се произведени во земјата, туку и при увозот на такви производи, и тоа по истите даночни норми по кои се плаќа данокот на промет на такви производи произведени во земјата.“

2. При извозот на производите данокот не промет не се плаќа во следните случаи:

а) кога производителот — даночен обврзник непосредно извезува производи на чиј промет се плаќа данок. Како непосреден извоз од страна на производителот се смета и извозот преку стопанска организација регистрирана за работи на извоз и увоз, под услов извозот да се врши од името и за сметка на производителот (агентско работење). Отпремата на производите производителот ќе ја воведува во посебна книга на прометот извршен без плаќање на данокот на промет со следните податоци: вид и количина на стоките, ден на отпремата и број на товарниот лист, име и место на купувачот, број на издадената фактура, датум и број на извозната пријава, тарифен број, даночна норма и износ на данокот што би требало да се плати ако стоките се пуштени во внатрешен промет по цената по која тие производи се продаваат во земјата;

б) кога стопанската организација што е регистрирана за работи на извоз и увоз набавува производи наменети за извоз непосредно од производителот — даночен обврзник, и тоа било како купувач или како комисионер, како во случаите кога набавените производи ги извезува непосредно производителот, така и во случаите кога тие производи пред извозот се класираат и се сертираат во складот на извозникот. При тоа мора да се постапи на следниот начин:

аа) ако набавените производи наменети за извоз ги транспортира во странство непосредно производителот, извозното претпријатие е должно при

преземањето на тие производи да му издаде на производителот потврда дека преземената количина производи е наменета за извоз, со точни податоци за видот и количината на производите, за земјата во која се извезуваат и за називот на странскиот купувач

Извозното претпријатие е должно во срок од 10 дена од денот на царинскиот преглед на производите при извозот да му достави на производителот копии од извозната пријава со потврда од надлежната царинарница за извршениот извоз. Извозната царинарница ќе му издаде на извозникот за таа цел посебен примерок (копија) од извозната пријава на која ќе биде назначено: „копија наменета за правдање на данокот на промет“.

Производителот е должен о премата на производите наменети за извоз да ја внесе во книгата на прометот извршен без платениот данок на промет и кон соодветниот реден број од книгата да ја приложи потврдата од извозното претпријатие и копијата на заверената извозна пријава;

бб) ако извозното претпријатие не ги извезува набавените производи непосредно во странство, туку претходно ги внесува во собирниот склад заради одбирање, класирање, сортирање или подоцнеж извоз, истото е должно во срок од 30 дена од денот на преземањето на производите да му издаде на производителот потврда дека оносните производи се сместени во собирниот склад со точна ознака на видот и количината на производите, денот на приемот во собирниот склад и на редниот број од магацинската книга под кој е воведен приемот на тие производи. Оваа потврда мора да биде заверена од општинската управа за приходи надлежна за местото во кое се наоѓа складот. За таа цел општинската управа за приходи е должна најмалку два пати месечно да изврши преглед на магацинската книга на складот и при тоа да ги завери потврдите за преземањето на производите. Заверената копија од потврдата мора да биде приложена кон соодветниот реден број од магацинската книга.

По приемот на производите во складот, извозното претпријатие ја прима и одговорноста за правилната пресметка и наплата на данокот на промет за оние количини примени производи за кои со потврди за извршениот увоз нема оправдано дека е извозот извистича извршен. Ако извозното претпријатие пушти во внатрешен промет производи што не им одговараат на условите за извоз, тоа е должно при нивното пуштање во промет да го уплати данокот врз даночната основа и по даночната норма определена со соодветниот тар. бр. од Тарифата за данокот на промет. Во магацинската книга на складот при секој реден број на износот на производите мораат да бидат означени податоците за транспортните документи и за бројот на оригиналната извозна пријава односно за бројот на фактурата при пуштањето на производите во внатрешен промет

На годишниот или повременото инвентарисање на запасите на производите во складот мора да присуствува и службеник на општинската управа за приходи надлежна за местото во кое се наоѓа складот, кој при тоа ќе провери дали за секој износ на производите од собирниот склад постојат соодветни потврди за извршениот извоз односно фактури за пуштањето на производите во внатрешен промет со податоците за платениот данок на промет, како и дали состојбата на запасите на производите во складот ѝ одговара на состојбата според магацинската книга. За најдената состојба се составува краток записник во два примерка од кои еден му се предава на претпријатието, а другиот го задржува општинската управа за приходи.

Производното претпријатие е должно отпремат на производите до извозното претпријатие да ја вовеле во книгата на прометот извршен без плаќање данок со податоците наведени во точката 2 под а) од ова упатство. Заверената потврда на из-

возното претпријатие мора да биде приложена кон соодветниот реден број од книгата на прометот.

3. Одредбите на точката 2 од ова упатство не се применуваат при извоз на природно вино и ракија.

4. Во другите случаи кога се извезуваат производи на кои е платен данок при нивното пуштање во промет, извозникот има право на враќање на платениот данок по извршениот извоз на тие производи. Овде спаѓаат производите што не се набавени непосредно од даночен обврзник, како и производите што се набавени непосредно од даночните обврзници — приватни занаетчи и други приватни лица, а исто така и природното вино и ракија без оглед на тоа дали се набавени непосредно од даночниот обврзник или не. Враќањето на платениот данок на промет се врши на товар на сојузните буџетски приходи од данокот на промет, без оглед на тоа дали приходите од данокот на промет на одделни производи им се отстапени деломично или во целост на народните републики.

Барањето за враќање на платениот данок на извезените производи ѝ се поднесува на онза банка кај која извозното претпријатие има своја жиро сметка. Кон барањето мораат да се приложат следните документи и податоци:

а) оригиналната извозна пријава со потврдата од надлежната царинарница за извршениот извоз и еден препис од истата. Оригиналната извозна пријава ќе му се врати на извозникот по одобрувањето на враќањето, со тоа што банката на неа претходно ќе го назначи износот на одобреното враќање и другите податоци за книжењето;

б) потврдите од општинската управа за приходи на чие подрачје е платен данокот на промет на извезените производи, кои треба да содржат: количина и вредност на производите на чиј промет е платен данокот од страна на даночниот обврзник, тарифен број и даночна норма по која е пресметан данокот и износ на платениот данок на промет. Ако виното и ракијата се извезуваат од складот на извозно претпријатие, потврдата за платениот данок може да ја издаде и општинската управа за приходи надлежна за местото во кое се наоѓа складот, под услов од книговодствените податоци на претпријатието да може на несомнителен начин да се утврди дека на сите количини вино и ракија во складот е платен данокот на промет.

5. Одредбите од точ. 1, 2 и 4 од ова упатство важат само во поглед на данокот на промет што се плаќа по сојузната тарифа на данокот на промет.

6. Враќањето на платениот општински данок на промет на производите што се извезени нема да се врши според одредбите од точката 4.

Ако е со прописите за општинскиот данок на промет што ги донесува народниот одбор на околината, предвидена можност за враќање на платениот општински данок на промет во случај на извоз, враќањето може да се врши само на товар на приходите од општинскиот данок на промет

7. Стопанските организации регистрирани за работи на извоз и увоз што вршат извоз на производи преку собирни складови на начинот предвиден во точката 2 под б) од ова упатство, се должни во влегувањето во сила на ова упатство да ѝ го пријават собирниот склад на општинската управа за приходи и во срок од 15 дена да извршат попис на производите наменети за извоз што се затечени во складот и на кои е платен данок на промет од страна на производителот. Пописот на стоките во складот ќе се изврши во присуство на службеник на надлежната општинска управа за приходи.

Во записникот за пописот, кој треба да се состави во 3 примерци, треба да се внесат следните податоци: 1) вид и количина на производите, 2) назив и место на производителот од кого се преземени производите, 3) набавна вредност на производите според фактурата, 4) тар. број од Тарифата на данокот на промет, 5) норма на данокот и 6) износ на платениот данок. Податоците под б) се внес-

сваат во записникот врз основа на потврдите за платениот данок на промет кои претпријатието е должно да ги прибави и да ги приложи кон записникот.

Врз основа на записникот за извршениот попис претпријатието ќе поднесе барање за враќање на вкупниот износ на платениот данок на промет утврден според записникот. Барањето за враќање ѝ се поднесува на онаа банка кај која претпријатието има жиро сметка. Враќањето на платениот данок на промет ќе се изврши без оглед на тоа што не се извезени производите.

На количините на производите што од складот се отпремени за извоз пред почетокот на пописот ќе се изврши враќањето на платениот данок според досегашните прописи. Во тој случај кон барањето за враќање на платениот данок на промет претпријатието е должно да поднесе докази дека производите се отпремени од складот пред извршениот попис.

Екупните количини на производите утврдени со записникот за пописот претпријатието е должно да ги правда со потврдена пријава за извршениот извоз, односно со потврдата за платениот данок на промет, согласно со одредбите од точката 2 под б) — 66 од ова упатство.

8. Народната банка со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите ќе издаде техничко упатство заради обезбедување податоци за износот на данокот што не е платен на производите кои се наменети за извоз, како и за износот на вратениот данок на промет на производите кои се извезени.

III. Во упатството кон членот 9 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Ако со Тарифата за данокот на промет е определено за одредени производи данокот на промет да се плаќа само ако ги набавуваат купувачи од определени категории износот на данокот на промет ќе се покаже посебно во сметката.

Ако со Тарифата за данокот на промет е пропишано ослободување од плаќањето на данокот во случаите во кои производите се продаваат за определени цели и во случаите во кои се пропишани намалени даночни норми, продавачот е должен на фактурата посебно да назначи за кои цели се издадени производите и врз основа на кои одредби.“

IV. Во упатството кон членот 13 ставот 3 се брише.

V. Упатството кон членот 14 се менува и гласи:

„Како преработка, обработка или доработка на производи во смисла на членот 14 став 1 од Уредбата се подразбира преработката, обработката и доработката на оние производи на чиј промет веќе е платен данокот од страна на поранешниот производител, под услов при преработката, обработката или доработката да не настапиле такви промени на производот што за последица би имале и промена на класификацијата на употребениот производ според одредбите од Тарифата за данокот на промет, односно ако со преработката, обработката или доработката не е добиен нов производ за чиј промет со Тарифата е предвидено плаќање на данок по посебна даночна норма или по друг тарифен број. Според тоа, обврската за плаќање данок на разликата во цената настанува само ако и на прометот на производите добиени со преработка, обработка или доработка е предвидено плаќање на данокот по истата даночна норма по која се плаќа данокот и на прометот на употребени производи. Разликата во цената се појавува поради производниот процес извршен од страна на преработувачот, та тој се појавува како нов даночен обврзник, но само за разликата меѓу набавната цена на употребените и продажната цена на добиените производи. Значи, даночната обврска настанува само во случај ако е производот што се преработува, се обработува или се доработува набавен од другото. Како даночен обврзник се смета под исти услови и преработува-

чот на материјалот донесен од страна на нарачителот.

Меѓутоа, како преработка, обработка и доработка во смисла на членот 14 став 2 од Уредбата се подразбира таква преработка, обработка или доработка со која е добиен нов производ во смисла на одредбите од Тарифата за данокот на промет, односно на чиј промет Тарифата предвидува плаќање на данокот по друга даночна норма а не по нормата по која се плаќа данокот на промет на производите употребени при преработката, обработката и доработката. Во такви случаи обврската за плаќање данок настанува без оглед на тоа дали преработката, обработката или доработката е извршена од страна на ист (т.н. меѓуфазен данок) или од страна на друг производител (види го упатството кон чл. 1 и 11), та и данокот на промет на новите производи треба да се уплати од полната даночна основица и по полната даночна норма определена за производите добиени со преработка, ако со Тарифата за данокот на промет не е пропишано поинаку.

Ако е во прашање преработка, обработка или доработка на производи на чиј промет е платен данокот по единица мерка (литар, килограм, хектолитарски степен итн.), и ако со преработката, обработката или доработката е добиен производ од ист вид на чиј промет се плаќа данокот по ист тарифен број и по иста даночна норма — на прометот на производите добиени со преработка, обработка или доработка ќе се плати данок само на разликата во даночната основица ако постои разлика меѓу количината на употребените производи и количината на производите добиени со преработка, обработка или доработка. Како даночен обврзник за разликата во даночната основица (количината) се смета преработувачот, ако употребените производи ги набавил од другото, или ако на него му ги дал нарачителот.

Ако со преработката, обработката или доработката се добиени нови производи на чиј промет со Тарифата за данокот на промет е предвидено плаќање на данокот по друга даночна основица или по друга даночна норма, на прометот на производите добиени со преработката, обработката или доработката, ќе се плати данокот по полната даночна основица (единица мерка или продажна цена) и по полната даночна норма, без оглед на тоа дали преработката, обработката или доработката е извршена од страна на ист или од друг производител, ако со Тарифата не е определено поинаку.

Ако производите на чиј промет е платен данок се вратат на преработка затоа што пред потрошувањето станале неупотребливи за целите за кои се наменети, а со преработката ќе се добијат производи од ист вид на чиј промет се плаќа данокот по ист тарифен број и по иста даночна норма, при повторното пуштање во промет на преработените производи нема да се наплати данокот под услов во китоводството на претпријатието да се обезбедат точни податоци за количината и вредноста на производите примени на преработка на чиј промет е платен данокот, како и за количините и вредноста на производите добиени со преработката. При приемот на преработка, како и при повторното пуштање во промет мора точно да се утврди видот и количината, тарифниот број и износот на данокот на промет што е порано уплатен.“

VI. Во упатството кон членот 15 ставовите 4—7 се менуваат и гласат:

„По исклучок, за стоките што граѓаните ги внесуваат односно примаат од странство, за кои важат одредбите од Уредбата за царинската тарифа за стоките што граѓаните ги внесуваат односно примаат од странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/57) и чија вредност е утврдена во Листата на вредностите на стоките за примена на царинската тарифа за стоките што граѓаните ги внесуваат односно примаат од странство („Службен лист на

ФНРЈ", бр. 25/57), како даночна основица се смета вредноста пропишана во Листата на вредностите на стоките без додавање на царинските давачки. Нормата пропишана во Тарифата нема да се пресметува во нормата „во сто“ туку ќе се примени на таква определена вредност. Исто така ќе се постапи и ако цената на одделни производи ја утврдуваат царинските органи по комисијски пат.

Данокот на промет на увезените производи го пресметува и го наплатува:

1) филијалата на Народната банка или друга банка кај која претпријатието има своја жиро сметка, ако при увозот наедно се пресметува и разликата во цената (по коефициентите) во работењето со странство;

2) надлежната царинарница, ако при увозот се пресметува и се наплатува царина.

Данокот на промет на увезените производи се плаќа во сроковите во кои се плаќаат и разликите во цената при увозот односно царинските давачки.

VII. Во упатството кон членот 16 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, ако стопанската организација изработува производи за сопствената употреба за инвестициони цели (основни средства) како даночна основица ќе се смета цената на чинењето на тие производи наголемена со данокот на промет. За таа цел определена даночна норма за тој производ ќе се пресмета во нормата „во сто“ по формулата дадена во претходниот член и добиената норма ќе се примени врз цената на чинењето.“

VIII. Во упатството кон членот 17 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, кога производите наменети за извоз ги презема од производителот претпријатие регистрирано за работи на извоз и увоз како комисионер, нема да се плати данок на прометот извршен со комисионерот, согласно одредбите од членот 7 и членот 19 точка 8 од Уредбата за данокот на промет.“

IX. Во упатството кон членот 18 се додава нов став 2, кој гласи:

„Исто така ќе се постапи и во случаите кога со една фактура се пуштаат во промет производи на чиј промет не е предвидено плаќање на данок и производи на чиј промет е предвидено плаќање на данокот. Ако даночниот обврзник во фактурата посебно ја искаже количината и вредноста на производите на чиј промет не е предвидено плаќање на данок, таа количина односно вредност нема да влеже во даночната основица. Во случај кога споредните трошоци се пресметуваат наедно за производите на чиј промет се плаќа данокот и за производите на чиј промет не се плаќа данок или за производите на чиј промет се плаќа данокот по различни норми, тогаш сразмерниот дел од споредните трошоци може да се искаже посебно по видови стоки на чиј промет се плаќа данокот по различни даночни норми и стоки на чиј промет не се плаќа данок. Делбата на споредните трошоци се врши според количината или според вредноста на производите, според тоа дали тие се засметани според количината или според вредноста.“

X. Во упатството кон членот 19 се додава нов став 2, кој гласи:

„Авансите и недовршеното производство не можат да се фактурираат и не засновуваат даночна обврска. По исклучок во случај на изработка на производи или изведување на работи (услуги) што траат подолго време и за кои е договорена исплата по привремени ситуации, данокот на промет ќе се пресметува и ќе се уплатува при издавањето на привремените ситуации по нормите што важат во тоа време. Ако при конечниот прием на работите (колаудацијата) ќе се покаже разлика во вредноста, данокот на покажаната разлика ќе се пресмета спрема даночната норма која важи во моментот на издавањето на записникот за колаудацијата.“

XI. Во упатството кон членот 20 се додава нов став 3, кој гласи:

„Паушална основица на данокот на промет може да им се определува и на занаетчиските претпријатија и дуќани, на угостителските дуќани и други претпријатија и дуќани со средства во општествена сопственост за кои паушалното пресметување на обврските спрема општествената заедница е определено со прописите за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации. Паушалната основица на данокот на промет, а не паушалниот износ на данокот мора да се определи, за во случај на промена на даночните норми во текот на годината да може да се изврши соодветна измена на износот на данокот.“

XII. Во упатството кон членот 21 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Даночните обврзници кои врз основа на одредбите на Уредбата за данокот на промет или Тарифата за данокот на промет можат без плаќање на данок да пуштаат во промет производи што се наменети за извоз, се должни да водат посебна книга на прометот на производите наменети за извоз, согласно одредбите од упатството кон членот 7.“

Досегашните ставови 6—13 стануваат ставови 7—14.

XIII. Народната банка согласно одредбите од членот 3 под I од Уредбата за измени и дополнења на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57) со која е укинато плаќањето на данокот на билетите за кино-претстави и одредбите од точ. 2, 4 и 6 од Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата за прикажување на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/57), ќе го прекрши од сметката на данокот на промет на посебна сметка на придонесет за унапредување на домашниот филм вкупниот износ на данокот на билетите за кино-претстави платен за периодот од 1 јануари до 19 јуни 1957 година, со тоа распоредот на овие средства да има да се изврши според одредбите од точката 4 на споменатата одлука.

XIV. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 20 јуни 1957 година.

Бр. 14414
15 јули 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

442.

Врз основа на точката 2 став 4 од Одлуката за оснотите за определување платите на новинарите во новинските претпријатија и новинските установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/57), Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ЈА СОСТАВУВААТ НОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ

I. Документацијата што новинските претпријатија ја составуваат за нивото на тарифните ставови утврдено според одредбите од точката 2 на Одлуката за оснотите за определување платите на новинарите во новинските претпријатија и новинските установи, содржи податоци за сегашната состојба, за зголемувањето на нивото на тарифните ставови и за состојбата спрема предлогот на новите тарифни ставови.

II. Податоците за сегашната состојба содржат:

- 1) број на работните места на новинарите
- а) предвидени со тарифниот правилник за 1957 година, спрема состојбата при влегувањето во сила на тарифниот правилник за 1957 година;
- б) нововодедни по влегувањето во сила на тарифниот правилник за 1957 година заклучно до 30 април 1957 година;

в) укинати по влегувањето во сила на тарифниот правилник за 1957 година заклучно до 30 април 1957 година;

г) постојано непополнети на 30 април 1957 година;

д) состојба на 30 април 1957 година;

2) број на запослените новинари, новинарски приправници и помошни соработници (во натамошниот текст: новинари) на тие работни места на 30 април 1957 година. Во бројот на запослените новинари влегуваат и лицата на привремено непополнети работни места ако го определи тоа органот на управата надлежен за работите на трудот и за работните односи на народниот одбор на околицата, врз основа на доказ од новинското претпријатие дека односното работно место пред тој ден било пополнето и дека не е укинато.

Ако смета дека органот на управата надлежен за работите на трудот и за работните односи на народниот одбор на околицата неосновано му го ускратил правото според оваа точка, новинското претпријатие може да бара да донесе за тоа свое решение републичкиот секретаријат за трудот;

3) вкупен износ на тарифните ставови во месечен износ утврден во границите на зголеменото ниво според одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година. Вкупниот износ на тарифните ставови се утврдува врз основа на конкретно определените тарифни ставови за секое одделно лице.

Ако тарифните ставови во тарифниот правилник се определени во распон, вкупниот износ на тарифните ставови се утврдува врз базата на конкретно определените тарифни ставови во границите на распонот за секое лице. Ако на 30 април 1957 година работното место чиј тарифен став е определен во распон било привремено непополнето, во основот за определување на нивото се влегува со конкретно определени тарифни ставови во границите на распоните што ги имале лицата што биле последни на тоа работно место.

Како конкретни износи на тарифните ставови во границите на распонот се земаат износите од решенијата со кои се определени тарифните ставови на поединци, и тоа само ако се движат во границите на распонот и ако им одговараат на критериумите за определување на височината на тарифните ставови во границите на распоните што се определени во тарифниот правилник;

4) просечен тарифен став за едно запослено лице врз основа на податоците под 2) и 3) на оваа точка.

Ако под 30 април 1957 година е намален бројот на работните места на новинарите и на запослените лица, за утврдување на нивото на тарифните ставови ќе служи како основ состојбата на работните места, на запослените лица и височината на тарифните ставови во времето на донесувањето на измените на тарифните ставови.

III. Податоците за зголемување нивото на тарифните ставови содржат:

1) процент што го определите Сојузот на новинарите на Југославија и Здружението на новинските претпријатија на ФНРЈ врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за основите за определување на платите на новинските претпријатија и новинските установи;

2) износ што се добива со примена на процентот од точката III под 1) врз вкупниот износ на тарифните ставови од точката II под 3);

3) просечен износ што се добива кога процентот од точката III под 1) ќе се примени врз просечниот износ од точката II под 4).

IV. Податоците според предлогот на нов тарифен правилник содржат:

1) број на работните места на новинарите;

2) број на лицата на тие работни места;

3) вкупен износ на тарифните ставови за лицата под 2) утврдени во границите на зголеменото ниво на тарифните ставови спрема податоците од точката III;

4) просечен тарифен став за еден новинар.

V. Кон документацијата според точката I од оваа наредба новинското претпријатие приложува: 1) табела на тарифните ставови од тарифниот правилник на претпријатието од 1957 година; 2) копија на платниот список за април 1957 година; 3) преглед на конкретните износи на тарифните ставови определени на лицата на работните места со тарифни ставови во распон што се земени предвид при утврдување на нивото на тарифните ставови на 30 април 1957 година; 4) преглед на распоните на тарифните ставови на новинарите што ги утврдиле Сојузот на новинарите на Југославија и Здружението на новинските претпријатија на ФНРЈ според одредбите од точката II став 2 на Одлуката за основите за определување платите на новинарите во новинските претпријатија и новинските установи.

VI. Документацијата од точ. I—V на оваа наредба новинското претпријатие ја составува во пет примероци, од кои по еден примерок приложува кон предлогот на нови износи на тарифните ставови што им го доставува на органите надлежни за донесување на тарифниот правилник, еден со предлогот на табела во исто време му доставува на органот на управата надлежен за работите на трудот и за работните односи на народниот одбор на околицата, а еден задржува за себеси.

Ако органот на управата надлежен за работите на трудот и за работните односи на народниот одбор на околицата утврди неточност или неправилност во пресметката на износите за нивото на тарифните ставови или во документацијата, ќе го предупреди на тоа новинското претпријатие. Ако претпријатието смета дека забелешката од органот на управата надлежен за работите на трудот и за работните односи на народниот одбор на околицата е неоснована, може да бара републичкиот секретаријат за трудот да донесе за тоа решение.

VII. Органите надлежни за донесување на тарифниот правилник можат да се согласат со предлогот на новата табела на тарифните ставови откога претходно ќе го добијат извештајот од секретаријатот за трудот од народниот одбор на околицата дека документацијата е примена и прегледана, односно дека претпријатието постапило по забелешките од секретаријатот ако биле ставени.

VIII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1595

6 јули 1957 година

Белград

10 заменува

Секретарот за трудот на
Сојузниот извршен совет
Помошник државен секретар,
инж. Спасоје Велимировиќ, с. р.

443.

Врз основа на членот 11 став 2 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) и членот 10 оддел I под б) точка 9 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а на предлог од Сојузната надворешнотрговска комора и од Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЛЕКОВИТЕ РАСТЕНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Лицата што вршат контрола на квалитетот на лековитите растенија наменети за извоз во смисла на Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз, мораат да ја имаат следната стручна спрема:

1) свршен фармацевтски факултет и најмалку три години пракса на работите со лековити растенија; или

2) свршен земјоделски или шумарски факултет и најмалку три години пракса на работите со лековити растенија; или

3) свршено средно земјоделско училиште и најмалку десет години пракса на работите со лековити растенија.

Член 2

Лицата определени за вршење контрола на квалитетот на лековитите растенија наменети за извоз не можат да вршат контрола на квалитетот на лековитите растенија наменети за извоз во претпријатието во кое се запослени.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1173

15 јули 1957 година

Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство
на Сојузниот извршен совет,
инж. Драгослав Мутаповиќ, с.

444.

Врз основа на членот 60 од Уредбата за градење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52 и 5/54), членот 9 оддел 1 под а) точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, подпишува,

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА

Член 1

Државните органи и самостојните установи и организациите (во натамошниот текст: инвеститори) можат да изведуваат во сопствена режија градежни објекти и работи (во натамошниот текст: работи), и тоа:

- 1) работи на одржување на постојните објекти;
- 2) работи на адаптации и реконструкции чија вкупна вредност на еден градежен објект не надминува 10,000,000 динари;
- 3) работи од доверлива природа;
- 4) работи од специфична природа, како и оние за кои не постои подобен изведувач;
- 5) итни работи во врска со елементарни непогоди;
- 6) работи врзани за дел од производството (експлоатација), за кои не е потребна градежна дозвола;
- 7) работи во врска со истражувачките работи;
- 8) подготовителни работи и работи на расчистување терен за новоградба;
- 9) работи што не можеле да бидат отстапени на ниеден од начините предвидени со Правилникот за отстапувањето на градежни објекти и работи на изведување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57);
- 10) работи што градежните претпријатија ги изведуваат за сопствените потреби (управни згради, станбени згради и сл.);
- 11) работи на обезбедување терен од ерозија и на уредување на пороите;
- 12) работи на модернизација на коловозната прекрипка без погслеми реконструкции на тропот на патот;
- 13) работи на патиштата и патните објекти на кои учествува и доброволна работна сила.

Работите од точ. 4, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 од претходниот став можат да се изведуваат во сопствена

режија ако за такво изведување е прибавено одобрение од органот на управата надлежен за издавање на градежна дозвола. Ова одобрение може да биде содржано во самата градежна дозвола.

Инвеститорот е должен пред почетокот на работите да ѝ достави на банката преку која ќе се врши исплатата препис од актот за одобрение на изведувањето на работите во сопствена режија, односно препис од градежната дозвола.

Член 2

Инвеститорот може да пристапи кон изведување на работите во сопствена режија ако обезбеди финансиски средства, ако ги прибавил документите според важечките прописи за градење, како и ако прибавил одобрение од ставот 2 на претходниот член доколку е такво одобрение потребно.

По исклучок, кон изведување на работите во сопствена режија од членот 1 точ. 1 и 5 на овој правилник инвеститорот може да пристапи и без одобрен главен проект и градежна дозвола, но оние работи мора веднаш да му ги пријави на органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на градежништвото.

Член 3

Работите во сопствена режија се изведуваат во потполна или мешовита режија.

Сите работи во потполна Режија се изведуваат под непосредно раководство на режискиот одбор.

Член 4

Одделни работи или делови објекти што се изведуваат во мешовита Режија, режискиот одбор може да ѝ отстапи на изведување на овластената стопанска организација, со тоа вредноста односно обемот на отстапените работи да не смее да надмине 50% од вкупната вредност на работите што се изведуваат во Режија.

При давање одобрение од членот 1 став 2 на овој правилник, начинот на изведувањето на работите (потполна или мешовита Режија) го определува органот што го дава одобрението.

За работите за кои не е потребно одобрение од членот 1 став 2 на овој правилник, начинот на изведувањето на работите го определува инвеститорот.

Член 5

Работите што се изведуваат во мешовита Режија, режискиот одбор им ги отстапува на изведување на другите претпријатија и занаетчиски дуќани со приспособање на понуди. Ако по првата покана не се поднесени најмалку три понуди од страна на понудувачи што ги исполнуваат условите за изведување на тој вид работи, режискиот одбор во срок од 15 дена од денот определен за отворање понуди по првата покана ќе приспособи нови понуди.

Ако приспособањето на понуди не успее ни по втората покана, режискиот одбор може да ги отстапи работите на изведување со непосредна погодба.

Член 6

Со изведувањето на работите во сопствена Режија раководи режискиот одбор.

Режискиот одбор мора да има три члена, од кои еден е раководител на работите.

Раководител на работите во Режија може да биде само лице што има овластување за одговорен раководител на работите што се изведуваат, а кај помали и поедноставни работи лице што има соодветна стручна спрема.

Органот на управата надлежен за издавање градежна дозвола определува кои работи се сметаат како помали и поедноставни во смисла на претходниот став.

По потреба инвеститорот може да врши и промени во составот на режискиот одбор, со тоа во таков случај да мора да се изврши примопредавање на должноста според важечките прописи.

Службеното лице на инвеститорот што го донесло решението за изведување на работите во сопствена Режија не може да биде член на режискиот одбор ниту да врши работи на режисер.

Член 7

Инвеститорот е должен да донесе решение за изведување на работите во сопствена режија.

Решението од претходниот став мора да содржи:

- 1) име на одговорниот раководител на работите и на другите членови на режискиот одбор;

- 2) вид и обем на работите, претсметковна вредност и срок за довршување на работите;

- 3) начин на финансирањето и на исплатата на работите;

- 4) права и должности на режискиот одбор.

Член 8

Градежните претпријатија што изведуваат работи за сопствените потреби не мораат да формираат режиски одбор, но тие работи мораат посебно да се искажат во книговодството.

Ако одделни државни органи имаат секција за изведување работи во сопствена режија, не мораат да формираат режиски одбори. Овие секции ги имаат правата и должностите предвидени со овој правилник за режискиот одбор.

Ако инвеститорот има посебен градежен погон, не е должен да формира режиски одбор за своите работи.

Член 9

Амортизацијата и интересот на основните средства што се употребуваат за изведување на работите во сопствена режија, данокот на промет, закупнината на основните средства и другите обврски што кај стопанските организации се засметуваат во цената на чинењето, се плаќаат од претсметковната сума за работите во сопствена режија.

Работите во сопствена режија режискиот одбор ги пресметува со инвеститорот по цената на чинењето.

Режискиот одбор води посебно книговодство и евиденција за работите што ги изведува во сопствена режија.

Член 10

Работите во сопствена режија треба да се изведуваат според одобриениот главен проект, техничките прописи и стандардите.

Режискиот одбор е должен да води градежен дневник и градежна книга. Ако се укаже потреба од непредвидени работи, режискиот одбор мора за тие работи пред нивното извршување да бара одобрение од инвеститорот.

По исклучок, режискиот одбор може и без одобрение да започне и да изведува итни работи кои поради безбедност и сигурност на објектот мораат веднаш да се извршат, но во овој случај е должен во срок од 15 дена од денот на започнувањето на работите да побара дополнително одобрение од инвеститорот.

Член 11

Режиските одбори можат да отвораат каменоломи и чакаларници според важечките прописи само за потребите на своите работи и слични работи на други режиски одбори.

Член 12

Режискиот одбор му е одговорен на инвеститорот за изведувањето на целокупната работа во поглед на квалитетот, квантитетот, срокот за извршување и цената на чинењето, без оглед дали се изведуваат работите во потполна или мешовита режија.

Член 13

По довршувањето на работите изведени во сопствена режија режискиот одбор е должен да побара технички преглед и прием на истите.

Без добиена дозвола за употреба не смее да се употреби изградениот објект.

Одредбата на претходниот став нема да се применува на работите од членот 1 точ. 1, 3, 5, 6, 7 и 8 од овој правилник.

Член 14

Работите изведени во сопствена режија се колаудираат според важечките прописи за колаудацијата на изведените градежни работи, освен оние работи за кои поинаку е определено при давањето на одобрението од членот 1 став 2 од овој правилник.

Работите за кои не е потребно одобрение за изведување во сопствена Режија според членот 1 став 2 од овој правилник нема да се колаудираат.

Колаудација на работите бара режискиот одбор кога ќе ги заврши работите и ќе состави пресметка на извршените работи.

По извршеното примопредавање на работите, инвеститорот го разрешува од должност режискиот одбор.

За работите извршени во сопствена Режија не се врши суперколаудација.

Член 15

Работите извршени во врска со елементарни непогоди (член 1 точка 5), како и работите на одржување на патишта зиме, нема да се колаудираат.

Член 16

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската организација и установата со самостојно финансирање како инвеститор:

- 1) ако изведувањето на работите во сопствена Режија го отпочне пред да добие одобрение според членот 1 на овој правилник, ако такво одобрение е пропишано;

- 2) ако во режискиот одбор за раководител на работите не определи лице во смисла на членот 6 став 3 од овој правилник.

За прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорниот раководител на инвеститорот (член 1) и членовите на режискиот одбор, секцијата односно погонот (член 8 став 3) со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Со парична казна од ставот 2 на овој член ќе се казнат за прекршок членовите на режискиот одбор, секцијата односно погонот:

- 1) ако противно на членот 4 став 1 од овој правилник на овластената стопанска организација и отстапат на изведување работи во обем поголем од 50% од вкупната вредност на работите;

- 2) ако во случај на мешовита Режија отстапувањето не го вршат на начинот пропишан во членот 5 од овој правилник;

- 3) ако постапат противно на членот 9 од овој правилник.

Административно-казнената постапка се води според одредбите на Основниот закон за прекршочите.

Член 17

Одредбите од овој правилник нема да се применуваат на работите кои се изведуваат во сопствена Режија а кои се започнати пред влегувањето во сила на овој правилник, но финансиското работење има да се сообрази кон одредбите на овој правилник.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНР“.

Бр. 991/1

7 јуни 1957 година

Белград

Секретар за индустрија
на Сојузниот извршен совет,
Маријан Цветковиќ с. р.

445.

Врз основа на членот 4 став 3 од Уредбата за привремените цени и услови за продажба на електрична енергија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57), Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, во согласност со сојузниот државен секретар за работи на стоковниот промет, по предлог од Заедницата на југословенското електростопанство, пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Начинот и времето за испорака на електрична енергија, ограничувањето на употребата на електрична енергија, мерењето, утврдувањето, пресметувањето и наплатата на потрошената електрична енергија и видовите на инсталациите и приклучоците се ретулираат единствено со Општите услови за испорака на електрична енергија, кои се составен дел од овој правилник.

2. Општите услови за испорака на електрична енергија ќе се применуваат како на новите потрошувачи, така и на досегашните потрошувачи на електрична енергија кои во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник писмено не го откажат натамошното преземање на електрична енергија.

3. Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 805

2 јули 1957 година
Белград

Секретар за индустрија
на Сојузниот извршен совет,
Маријан Цветковиќ, с. р.

446.

Врз основа на членот 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува

О Д Л У К А ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА РУДАРСКИТЕ ЗАДРУГИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПОМОРСКО РИБАРСТВО И ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА РИБАРСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Како основ за пресметување на придонесот за социјално осигурување за членовите на рибарските задруги што се занимаваат со поморско рибарство и за работниците кои како рибари се запослени во рибарските стопански организации на поморското, речното и езерското рибарство и во стопанските организации што се занимаваат со преработка (конзервирање) на риба, ќе се земаат, без оглед на износот на остварените лични доходи, следните износи:

- 25.200 динари — за висококвалифицираните рибари;
- 19.200 динари — за квалифицираните рибари;
- 13.300 динари — за полуквалифицираните рибари;
- 14.800 динари — за неквалифицираните рибари.

2. Со одлука на извршниот одбор на околинскиот завод за социјално осигурување донесена во согласност со надлежниот совет на народниот одбор на околинјата, паушалните основи за пресметување на придонесот определени во точката 1 од оваа одлука можат за одделни задруги и претпријатија од точката 1 на оваа одлука сразмерно да се покачат за износ до 20% од тие основи, ако се во прашање задруги односно претпријатија кои поради употреба на посовремени риболовни средства остваруваат по-

голем улов и поголем личен доход на членовите односно работниците.

Со одлука на извршниот одбор на околинскиот завод за социјално осигурување донесено во согласност со надлежниот совет на народниот одбор на околинјата, паушалните основи за пресметување на придонесот определени во точката 1 од оваа одлука можат за одделни задруги и претпријатија од точката 1 на ова одлука сразмерно да се намалат за износ до 20% од тие основи, ако се во прашање задруги односно претпријатија кои поради послаба опременост со риболовни средства остваруваат помал улов и помал личен доход на членовите односно работниците.

Обврската за плаќање на придонесот од основите покачени според ставот 1 односно намалени според ставот 2 од оваа точка започнува од првиот ден на наредниот месец по доставата на одлуката на задругата односно претпријатието.

Покачувањето односно намалувањето на основите според претходните ставови може да се изврши за работниците од сите или од одделни квалификациони групи од точката 1 на оваа одлука.

3. Согласно членот 1 став 2 од Уредбата за спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54), ќе се смета дека на членовите на рибарските задруги работата во задругата им е единствено или главно занимање ако во претходното полгодиште работале просечно најмалку 208 часови месечно. Како полгодишта се сметаат календарските периоди: јануари—јуни и јули—декември.

4. За учениците во рибарството, како основ за пресметување и плаќање на придонесот ќе се земаат истите основи како и за учениците во стопанството.

5. Задругите што се занимаваат со поморско рибарство, како и стопанските организации на поморското, речното и езерското рибарство, се должни на надлежниот околински завод за социјално осигурување да му поднесат во заверен препис решение за своето оснивање односно регистрација.

6. Основите од точката 1 односно точката 2 на оваа одлука служат како основ за пресметување на придонесот и во случај кога придонесот се плаќа според посебните норми на придонесот определени врз основа на одредбите од чл. 48—52, како и за додатокот на придонесот определен врз основа на чл. 56—58 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

7. Придонесот за социјално осигурување се пресметува според општата норма на придонесот за социјално осигурување што важи за селскостопанските организации.

Задругите и стопанските организации од точката 1 на оваа одлука ќе го пресметуваат придонесот за социјално осигурување од основите според точката 1 односно точката 2 на оваа одлука почнувајќи од 1 јули 1957 година.

8. Задругите и стопанските организации од точката 1 на оваа одлука ќе го пресметаат придонесот за социјално осигурување за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1957 година од основите определени со Одлуката за основите за плаќање на придонесот за социјално осигурување на рибарските стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55), пресметани на нови основи на начинот предвиден со Упатството за пресметување на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации што распределбата на вкупниот приход ја вршат со утврдување на доходот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/57).

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година, со кој ден престанува да важи Одлуката за основите за плаќање на придонесот за социјално осигурување на

рибарските стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55).

Бр. 2512

6 јули 1957 година
Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р

Претседател,
Илија Дошен, с. р.

447.

Врз основа на членот 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува

О Д Л У К А

ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТРГОВСКИТЕ, УГОСТИТЕЛСКИТЕ И ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И ПОМАЛИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. За пресметување на придонесот за социјално осигурување за работниците во трговските, угостителските и занаетчиските дуќани и во помалите угостителски претпријатија кои врз основа на одредбите од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57) обврските спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ (во натамошниот текст: дуќаните и претпријатијата со паушална пресметка), се установуваат месечните паушални основи, и тоа:

- 22.800 динари за висококвалифицираните работници и службениците со виша стручна спрема;
- 16.300 динари за квалифицираните работници и за службениците со средна стручна спрема;
- 13.900 динари за приучените работници и за службениците со низа стручна спрема;
- 12.400 динари за неквалифицираните работници и за помошните службеници.

2. Дуќаните и претпријатијата со паушална пресметка се должни придонесот за социјално осигурување да го пресметуваат од соодветниот износ на месечниот паушален основ од точката 1 на оваа одлука за сите работници на кои работата во дуќанот односно претпријатието со паушална пресметка им е редовно занимање.

Се смета дека работата во дуќанот и во претпријатието со паушална пресметка им е редовно занимање на оние работници што во тие дуќани и претпријатија се запослени со полно редовно работно време. Овие работници се осигурени на сите права од социјалното осигурување.

3. Со одлука на извршниот одбор на околинскиот завод за социјално осигурување, донесена во согласност со надлежниот совет на народниот одбор на околинјата, паушалните основи за пресметување на придонесот определени во точката 1 на оваа одлука, можат за одделни дуќани и претпријатија со паушална пресметка сразмерно да се покачат за износ до 20% од тие основи, ако се установи дека просечниот месечен износ на личните доходи на работниците запослени во тие дуќани односно претпријатија, кој, по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход, остварен во изминатата година, е поголем за повеќе од 10% од основите од ставот 1 на оваа одлука.

Со одлука на извршниот одбор на околинскиот завод за социјално осигурување донесена во согласност со надлежниот совет на народниот одбор на околинјата, паушалните основи за пресметување на придонесот определени во точката 1 на оваа одлука, можат за одделни претпријатија и дуќани со паушална пресметка сразмерно да се намалат за из-

нос до 20% од тие основи, ако се установи дека просечниот месечен износ на личните доходи на работниците запослени во тие дуќани односно претпријатија, кој, по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход, остварен во изминатата година, е помал за повеќе од 10% од основите од точката 1 на оваа одлука.

Обврската за плаќање на придонесот од основите покачени односно намалени според ст. 1 и 2 на оваа точка започнува од првиот ден на наредниот месец потем доставата на одлуката на дуќанот односно на претпријатието со паушална пресметка.

Поклучувањето односно намалувањето на основите според претходните ставови може да се изврши за работниците од сите или одделни квалификациони групи од точката 1 на оваа одлука.

4. За работниците што не се запослени со полно редовно работно време, но редовно се запослени најмалку со половина од полното редовно работно време, како и за работниците што редовно се запослени помалку од половина на полното редовно работно време и кои уживаат права од здравственото осигурување во обемот и под условите предвидени според одредбите од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците спрема траењето на нивното работно време дуќаните и претпријатијата со паушална пресметка го пресметуваат придонесот од износот на личните доходи на работниците по одбивање на придонесот за буџетите од личните доходи.

5. Основите од точката 1 односно од точката 3 на оваа одлука служат како основи за пресметување на придонесот и во случај кога придонесот се плаќа по посебните норми на придонесот определени врз основа на чл. 48—52, како и за датокот на придонесот определен врз основа на чл. 56—58 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување

6. Придонесот за социјално осигурување се пресметува според општата норма на придонесот за социјално осигурување што важи за стопанските организации кои распределбата на вкупниот приход ја вршат врз основа на утврдување на доходот.

Дуќаните и претпријатијата со паушална пресметка ќе го пресметуваат придонесот за социјално осигурување од основите од точката 1 односно точката 3 на оваа одлука почнувајќи од 1 јули 1957 година.

7. Занаетчиските и угостителските дуќани кои до влегувањето во сила на оваа одлука придонесот за социјално осигурување го пресметувале од основите определени со Одлуката за паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување за работниците на помали занаетчиски и на помали угостителски дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55), ќе го пресметаат придонесот за социјално осигурување за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1957 година од основите според таа одлука, пресметани на нови основи на начинот предвиден со Упатството за пресметување на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/57)

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година, со кој ден престанува да важи Одлуката за паушалните основи за пресметувањето на придонесот за социјално осигурување за работниците на помали занаетчиски и на помали угостителски дуќани.

Бр. 2514

6 јули 1957 година
Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Претседател,
Илија Дошен, с. р.

448.

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точката 5 одделот 1 главата XXVI од Сојузниот општествен план за 1957 година, а во согласност со Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Југословенската инвестициона банка донесува

ДОПОЛНЕНИЕ НА XXI КОНКУРС ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ШУМСКИ ПАТИШТА СО ЦЕЛ ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ ШУМСКИ ПОДРАЧЈА

1. Срокот за поднесување барања за заем од точката XIII на распишаниот XXI конкурс за одобрување инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на шумски патишта со цел за отворање на нови шумски подрачја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57) се продолжува до 15 септември 1957 година.

2. Барањата примени во рокот од точката XIII на распишаниот конкурс ќе се решат независно од барањата што ќе бидат поднесени во продолжениот срок.

3. Ова дополние влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 627

13 јули 1957 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Претседател на
Управниот одбор,
Генерален директор,
Аугустин Папик, с. р. Никола Минчев, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 4 од Уредбата за Сојузниот завод за урбанизам, комунални и станбени прашања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/57), а во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ И СТАНБЕНИ ПРАШАЊА

За директор на Сојузниот завод за урбанизам, комунални и станбени прашања се назначува инж. Марјан Тепина, досеташен секретар за урбанизам, комунални работи и станбена изградба во Извршниот совет на НР Словенија.

Б. бр. 2725

29 јуни 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОПШТИ УСЛОВИ О ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

које је прописал секретар за индустрију Савезног извршног већа под бр. 805 од 2 јула 1957, објављени су као прилог „Службеног листа ФНРЈ“, бр. 32, од 31 јула 1957.

Цена 50 динара.

Поручбине прима комерцијално одељење „Службеног листа ФНРЈ“, Београд, Краљевића Марка бр. 9, тел 22-619. Жиро рачун 1032-Т-220.

СОДРЖИНА:

Страна

430. Уредба за дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет — — — — —	605
431. Наредба за пренесување на средствата на амортизациониот фонд за инвестиционо одржување во фондот на обртните средства — — — — —	605
432. Наредба за начинот и условите за уплатување на неамортизираниот дел од вредноста на расходуваниите основни средства на стопанските организации — — — — —	606
433. Наредба за исплата на средствата за плати во текот на пресметковниот период и за начинот за обезбедување средства на стопанските организации за исплата на платите — — — — —	606
434. Наредба за условите под кои може да се менува височината на посебниот кредит на стопанските организации — — — — —	612
435. Наредба за членарината за коморите, стручните здруженија и заедниците на стопанските организации, како и за придонесите за унапредување на стопанските дејности што се плаќаат од вкупниот приход пред утврдување на добивката односно доходот на стопанските организации — — — — —	612
436. Наредба за гарантираните цени на житата од родот на 1957 и 1958 година — — — — —	613
437. Наредба за продажните цени на житата и на производите од жита — — — — —	613
438. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување цените за купување на ушур и уем — — — — —	614
439. Наредба за определување условите под кои може да се врши контрахирање на индустриски растенија — — — — —	614
440. Наредба за договарањето на стопанските организации за купување селскостопански производи — — — — —	615
441. Упатство за измени и дополненија на Упатството за извршување на Уредбата за данокот на промет — — — — —	615
442. Наредба за документацијата што ја составуваат новинските претпријатија за нивото на тарифните ставови — — — — —	618
443. Правилник за стручната спрема на лицата што вршат контрола на квалитетот на лековити растенија наменети за извоз — — — — —	619
444. Правилник за изведувањето на градежни објекти и работи во сопствена режија — — — — —	620
445. Правилник за општите услови за испорука на електрична енергија — — — — —	622
446. Одлука за паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување за членовите на рибарските задруги што се занимаваат со поморско рибарство и за работниците на рибарските стопански организации — — — — —	622
447. Одлука за паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување за работниците и во трговските, угостителските и занаетчиските дуќани и во помалите угостителски претпријатија — — — — —	623
448. Дополнение на XXI конкурс за одобрување инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на шумски патишта со цел за отворање на нови шумски подрачја — — — — —	624